

ЦОКЕР ИНС БРОКЕР АД Гевгелија

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на ден 31.12.2024 г.
со извештај на овластениот ревизор

Гевгелија, април 2025

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на ден 31.12.2024.
со извештај на овластениот ревизор


СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ	I - IV
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА	2
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	4
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	6 – 32

Прилог:

- *Извештај за работењето во 2024 година*
- *Годишна сметка за 2024 година*

ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија
ул. „Гевгелиски партизански одред“ број 1-МЗ/2
тел. 070 218 422; 075 218 422; 034 210 445
E-mail: kotev@t.mk www.revizijakotev.com



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Акционерите и раководството на
А.О.Б.Д. ЦОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерското осигурително брокерско друштво ЦОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија, кои го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба на ден 31.12.2024 година, Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за паричниот тек, Извештајот за промените на капиталот и резервите, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на тој ден.


Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи согласно Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за воспоставување на интерна контрола за која смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие извештаи засновано на нашата ревизија.

Ние ја водевме нашата ревизија согласно Законот за ревизија и стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат ние да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од материјално значајни погрешни прикажувања.



Ревизијата вклучува извршување постапки за прибавување на ревизорски докази со кои се поткрепуваат износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато било како резултат на измама, било како резултат на грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, со цел дизајнирање на ревизорските постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.


Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето неповолно ревизорско мислење.

Основа за неповолно мислење

Како што е наведено во Белешка 15 – Побарување од купувачите, Друштвото побарувањата од купувачите ги проценило на износ од 1.968 илјади денари. Со примена на ревизорските постапки констатиравме дека покрај овие побарувања друштвото има и претплати кај добавувачите во износ од 379 илјади денари. Со верификација утврдивме дека друштвото не ги усогласило износите на побарувањата со комингентите за износ од 1.264 илјади денари.

Како што е наведено во Белешка 16 – Останати краткорочни побарувања, Друштвото побарувањата по издадени полиси на физички лица ги проценило на износ од 4.049 илјади денари. Со верификација утврдивме дека друштвото за износ од 357 илјади денари не го усогласило презентираниот износ во финансиските извештаи со салдото на побарувањата проценет во електронскиот систем на евиденција на издадени и наплатени полиси.

Како што е наведено во Белешка 18 – Активни временски разграничувања, Друштвото како останати активни временски разграничувања проценило износ од 4.555 илјади денари, како разлика помеѓу примените фактури од осигурителните компании и издадените полиси за осигурување. Ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни



ревизорски докази за износите на издадените полиси и примените фактури. Следствено, не бевме во можност да утврдиме дали некои корекции на овие износи би биле неопходни.

Како што е наведено во Белешка 20 – Краткорочни обврски спрема добавувачите, Друштвото обврските спрема добавувачите ги проценило на износ од 7.579 илјади денари. Со примена на ревизорските постапки констатиравме дека поради претплати обврските према добавувачите се потценети за износ од 379 илјади денари. Воедно со верификација утврдивме дека друштвото не ги усогласило износите на обврските кон добавувачите за износ од 3.008 илјади денари.

Неповолно мислење

Според наше мислење, поради значењето на прашањата објаснети во пасусот Основа за неповолно мислење, финансиските извештаи не даваат вистинска и објективна слика за финансиската состојба на АОБД ЦОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија под 31-ви декември 2024 година, како и за финансиската успешност и паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на АОБД ЦОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија за 2023 година ревидирани се од друг ревизор кој на ден 29. април 2024 година издал мислење со резерва.

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва менаџментот на АОБД ЦОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија е исто така одговорен за подготвување на годишен извештај за работата.

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото, во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. По тој однос нашата работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување за конзистентноста на наведените извештаи.



Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето во 2024 година кои произлегуваат од годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АОБД ЦОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија со состојба на 31. декември 2024 година и за годината што завршува на тој датум се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија.

Гевгелија, 10. април, 2025 година

Овластен ревизор:
М-р РИСТО КОТЕВ

ТП за ревизија KOTEB - Гевгелија

М-р РИСТО КОТЕВ



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА ЗА 2024 ГОДИНА

Позиција	(во 000 ден)	белешка	2024	2023
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			13.533	13.854
Приходи од продажба			13.435	13.717
Приходи од продажба на домашен пазар	6		13.435	13.717
Приходи од продажба на странски пазар			-	-
Промени на залихите на готови производи и произ. во тек			-	-
Останати оперативни приходи	7		98	137
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ			10.881	11.335
Набавна вредност на трговски стоки			-	-
Потрошени материјали, ситен инвентар и услуги			7.057	6.912
Потрошени материјали и ситен инвентар	8.1		94	120
Услуги	8.2		6.963	6.792
Промени на залихите на готови производи и произ. во тек			-	-
Трошоци за вработените	9		2.355	2.454
Амортизација, оштетување на средства и резервирања			-	-
Амортизација			-	-
Нето загуби поради оштетување на средства			-	-
Резервирања за трошоци и ризици			-	-
Останати оперативни расходи	10		1.469	1.969
ОПЕРАТИВНА ДОБИВНА (ЗАГУБА)			2.652	2.519
Финансиски приходи	11		697	444
Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики			-	-
Останати приходи од финансирање	11		697	444
Финансиски расходи	11		-	1
Расходи по основ на камати и курсни разлики	11		-	1
Останати расходи од финансирање			-	-
Добивка (загуба) од редовно работ. пред оданочување	12		3.349	2.962
Данок на добивка	12		272	252
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	12		3.077	2.710
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	12		3.077	2.710
Останата сеопфатна добивка			-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	12		3.077	2.710
Заработка по акција	(во денари)	12.3	6.153,13	5.419,84

Белешките прикажани на страните од 6 до 32
се составен дел на финансиските извештаи

Извршен член на ОД
м-р Наташа Танева

Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи
Јован Танев

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАСИСКАТА СОСТОЈБА
НА ДЕН 31.12.2024 ГОДИНА**

П о з и ц и ј а	(во 000 ден)	белешка	2024	2023
СРЕДСТВА				
Постојани средства			74	74
Нематеријални средства			-	-
Недвижности постројки и опрема	13		-	-
Вложувања во подружници			-	-
Вложувања во придружени претпријатија	14		74	74
Вложувања во хартии од вредност			-	-
Останати долгорочни побарувања			-	-
Одложено даночно средство			-	-
Тековни средства			9.970	8.787
Залихи			-	-
Побарувања од купувачи	15		1.968	2.541
Останати побарувања	16		4.071	3.825
Краткорочни вложувања			-	-
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	17		3.931	2.421
Активни временски разграничувања	18		4.555	1.768
ВКУПНО СРЕДСТВА			14.599	10.629
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ				
Капитал			6.827	6.460
Капитал на основачите /акции	19		3.083	3.083
Резерви	19		382	382
Ревалоризациони резерви			-	-
Акумулирана добивка (загуба)	19		3.362	2.995
ОБВРСКИ			7.772	4.169
Долгорочни обврски			-	-
Обврски за долгорочни кредити			-	-
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			-	-
Останати долгорочни резервирања			-	-
Тековни обврски			7.772	4.169
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	20и21		7.703	4.103
Обврски по краткорочни кредити			-	-
Краткорочни резервирања			-	-
Обврски кон државата	21		69	66
Пасивни временски разграничувања			-	-
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			14.599	10.629

Белешките прикажани на страните од 6 до 32
се составен дел на финансиските извештаи

Извршен член на ОД
м-р Наташа Танева

Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи
Јован Танев

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДРУШТВОТО
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2024 ГОДИНА**

(во 000 ден)		
П о з и ц и ј а	2024	2023
А) Готовински текови од деловни активности	4.220	3.964
Нето добивка (загуба) после оддначувањето	3.077	2.710
Амортизација	-	-
Ревалоризација на амортизација	-	-
Намалување (зголемување) на залихите	-	-
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	573	1.618
Намалување (зголемување) на побарувања за аванси	-	-
Намалување (зголемување) на остан. краткор. побарувања	(246)	4.175
Намалување (зголемување) на АВР	(2.787)	169
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачите	3.583	(4.553)
Зголемување (намалување) обврски за примени аванси	-	-
Зголемување (намалување) на остан. краткорочни обврски	20	(155)
Зголемување (намалување) на ПБР	-	-
Б) Готовински текови од инвестициони активности	-	-
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	-	-
Продажба на материјални и нематеријални средства	-	-
Намалување (зголемување) на долгорочни вложувања	-	-
Намалување (зголемување) на долгорочни побарувања	-	-
Намалување (зголемување) на кратк. финансиски вложув.	-	-
В) Готовински текови од финансиски активности	(2.710)	(3.250)
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување (намалување) на кредити	-	-
Стекнување на малцински интереси	-	-
Исплатени дивиденди	(2.710)	(3.250)
Продажба (откуп) на сопствени акции	-	-
Зголемување (смалување) на паричните средства	1.510	714
Парични средства на почетокот на годината	2.421	1.707
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	3.931	2.421

*Паричните средства ги опфаќаат парите во благајната и
средствата на жиро сметката*

**Белешките прикажани на страните од 6 до 32
се составен дел на финансиските извештаи**

Извршен член на ОД

м-р Наташа Танева

Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи

Јован Танев

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ
И РЕЗЕРВИТЕ НА ДРУШТВОТО**

О П И С	КАПИТАЛ НА АКЦИОНЕРИТЕ				ВКУПНО КАПИ- ТАЛ
	АКЦИО- НЕРСКИ КАПИТАЛ	ЗАКОНСКИ И СТАТУТАРНИ РЕЗЕРВИ	ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ- РЕИНВЕС. ДОБИВКА	АКУМУ- ЛИРАНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)	
СОСТОЈБА 01.01.2023 ГОДИНА	3.083	382	0	3.535	7.000
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН.	0	0	0	0	0
ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	2.710	2.710
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	(3.250)	(3.250)
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0
УСОГЛАСУВ.НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	0	0	0	0	0
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0
СОСТОЈБА 31.12.2023 ГОДИНА	3.083	382	0	2.995	6.460
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН.	0	0	0	0	0
ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	3.077	3.077
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	(2.710)	(2.710)
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0
УСОГЛАСУВ.НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	0	0	0	0	0
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0
СОСТОЈБА 31.12.2024 ГОДИНА	3.083	382	0	3.362	6.827

Белешките прикажани на страните од 6 до 32
се составен дел на финансиските извештаи

Извршен член на ОД
м-р Наташа Танева

Лице одговорно за составување
на финансиските извештаи
Јован Танев

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

БЕЛЕШКА 1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Акционерското осигурително брокерско друштво ЦОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија (во понатамошниот текст „Друштво“) е основано на 28.01.2016 година. Единствениот матичен број на Друштвото е 7098049, а единствениот даночен број е 4006016511806. Основана дејност на Друштвото е 66.22 – Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници. Друштвото има Решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи УП 19-1-721 од 11.01.2016 година издадено од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Седиштето на Друштвото е во Гевгелија ул. „Булевар Гевгелија“ број 2.

Органи на управувањето и раководењето со Друштвото се Собранието на акционери, Одборот на директори и Извршниот член на одборот на директори. Извршниот член на ОД го застапува и претставува Друштвото во правниот промет и спрема трети лица без ограничување на овластувањата. Овластено лице во својство на извршен член на Одборот на директори е Наташа Танева.

Друштвото е со едностепен систем на управување.

Членови на Одборот на директори се:

- Наташа Танева, извршен член на Одборот на директори
- Јован Танев, неизвршен член на Одборот на директори
- Надица Ристова, неизвршен член на Одборот на директори

Основната главнина на Друштвото е 50.000 евра.

Друштвото има 4 деловници, регистрирани како подружници, и тоа

- Подружница број 1 Кочани, ул. „29-ти Ноември“ број 109
- Подружница број 2 Винаца, ул. „Борис Трајковски“ број 4
- Подружница број 3 Делчево, ул. „Булевар Македонија“ број 1
- Подружница број 4 Велес, ул. „Алексо Демниевски“ број 53

Основана дејност на сите подружници е 66.22 – Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Кај сите подружници овластено лице во својство на раководител е Наташа Танева.

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на РСМ.

Во висина на запишаниот капитал се издадени 500 обични акции со номинална вредност од по 100 евра за 1 акција.

Друштвото продава осигурителни полиси за животно и неживотно осигурување врз основа на договори склучени со осигурителни компании кои делуваат на територијата на Република Северна Македонија. Друштвото полисите ги продава за сметка на осигурителните компании, а приходи остварува од договорената брокеража со тие компании.

Дејноста на Друштвото се одвива на територијата на Република Северна Македонија на локации во Гевгелија, Кочани, Винаца, Делчево и Велес.

Акциите на Друштвото не котираат на берза за хартии од вредност.

Во годината која завршува на 31.12.2024 година Друштвото своето работење го обавува со просечно ангажирано 6 вработени лица, 7 вработени во 2023 година.

Финансиските извештаи на Друштвото одобрени се од менаџментот на ден 24.02.2025 година.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основ за подготовка на финасиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (Сл. весник на РМ бр.28/04....Сл. весник на РСМ 215/21) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е Правилник за водење сметководство (Сл. весник на РМ 159/09.....107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се составени во согласност со домашната законска регулатива од областа на сметководството, сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство.

До датумот под кој се изготвени приложените единечни финансиски извештаи, измените и дополнувањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ/МСС“) и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сè уште не се во примена во Република Северна Македонија. Според тоа законската регулатива од

областа на сметководството во Република Северна Македонија одредени прашања ги регулира различно од Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, финансиските извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

На 3 април 2024 година, донесен е нов Правилник за начинот на водење сметководство (Сл. весник на РСМ 75/2024) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Овој правилник ќе се применува на финансиските извештаи за периоди кои почнуваат после 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 – Договори за осигурување кој ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година.

2.2 Основни сметководствени методи

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на Друштвото. Ставките во евиденцијата на Друштвото се прикажани врз основа на методот на набавната вредност, освен за недвижностите, ностројките и опремата и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација согласно тогашната законска регулатива во Република Северна Македонија, како и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД) која е функционална валута на Друштвото. Финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари, освен доколку поинаку не е наведено.

2.3 Користење на процени и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата првобитната проценка или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената има влијае во повеќе периоди.

2.4 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени на претпоставката на континуитетот на работењето. Веродостојноста е поткрепана со фактот дека Друштвото ќе продолжи со работа и во иднина. Менаџментот не искажува намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на работењето на Друштвото.

Со состојба на 31. декември 2024 вкупните тековни обврски кои изнесуваат 7.772 илјади денари се покриени со вкупните тековни средства кои се во износ од 9.970 илјади денари.

Друштвото не се потпира на надворешно финансирање, не користи кредити и во состојба е да ги подмирува своите тековни обврски и континуирано да ги извршува своите тековни активности.

БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во утврдените пресметководни периоди. Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка:

3.1 Приходи од продажба на производи и услуги

Приходите од услуги се признаваат до степен на завршеност на услугите на денот на известувањето. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Брокеражата се пресметува на приливите во осигурителните компании од наплата на премии за осигурување по полиси кои Друштвото ги продало за сметка на тие компании. Цените на услугите на Друштвото, брокеражите, не се регулаторно лимитирани и слободно се формираат врз основа на договори со осигурителните компании. Друштвото продава осигурителни полиси за сметка на осигурителните компании врз основа на склучени договори. Наплата од физичките лица ја врши брокерското друштво, а наплата од правните лица ја врши осигурителната компанија. Наплатените средства друштвото ги уплаќа на сметка на осигурителните компании и врз основа на тие уплати и добиените извештаи од осигурителните компании за наплатените полиси од правните лица, друштвото

изготвува фактури за брокеража која е приход од работењето на осигурителното брокерско друштво.

Однапред наплатените или незаработените приходи кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како пасивни временски разграничувања.

3.2 Трошоци од работењето – расходи

Расходите се признаваат за периодот во кој се настанати во висина на нето вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се пренесува во новосоздадената вредност од која се очекуваат идни приливи во Друштвото.

Однапред платените трошоци за идни периоди или трошоците кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како активни временски разграничувања.

3.3 Приходи и расходи од наеми

Приходите и расходите од оперативен наем се признаваат само за соодветниот пресметковен период.

Исплатите по основ на оперативен наем се признаени во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот. Стимулансите добиени од оперативен наем се признаени како составен дел од вкупните трошоци за наемнини според условите на наемот.

3.4 Приходи и расходи од камата и курсни разлики

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од вложувања (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност расположливи за продажба), приходи од дивиденди и печалби од продажби на финансиски средства расположливи за продажба.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и загуби поради обезвреднување на финансиските средства. Трошоците за позајмување се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка со користење на методот на ефективна камата, освен за трошоците за позајмување кои директно се припишуваат на набавка или изградба на средството кое се квалификува и се капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство до денот кога средството е spremно за неговата употреба или продажба.

Приходите и расходите од камата се признаваат за периодот за кој се однесуваат.

Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признават според девизниот курс на Пародна банка на Република Северна Македонија на денот на трансакцијата.

Приходот од дивиденда се признава на денот на кој Друштвото се стекнува со право за наплата на дивидендата кој во случај на котирани акции е последен датум на тргување со право на дивиденда.

3.5 Нематеријални средства

Нематеријални средства се проценуваат според набавната вредност само доколку е извесно дека идните економски користи ќе бидат прилив на Друштвото и трошоците на средствата можат веродостојно да се мерат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро проценетиот век на употреба на средството.

3.6 Материјални средства

Долгорочните материјални средства првично проценуваат по набавна вредност. Издатоците направени за замена на дел на материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се извесни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок на периодот во моментот на настанувањето.

Амортизацијата се пресметува по пропорционалната метода со примена на стапки определени со сметководствената политика на Друштвото за намалување на вредноста на средствата до нивната преостаната вредност. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно односно за секое средство поодделно. Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период помеѓу периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средството, доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем. Земјата не се амортизира.

Проценетиот век на употреба и годишните стапки за амортизацијата, применети на некои позначајни ставки од материјалните средства и нематеријалните средства се прикажани во следните прегледи:

- Канцелариска опрема (фотокопири, скенери, телевизори, фискални каси): траење 4 години, годишна стапка на амортизација 25%
- Патнички возила: траење 4 години, годишна стапка на амортизација 25%

3.7 Вложувања во подружници и придружени друштва

Вложувањата во подружници и придружени претпријатија се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

Вложувања во придружени претпријатија се сметаат оние вложувања каде Друштвото има значајно влијание и кое ниту е подружница, ниту е заедничко вложување на Друштвото.

3.8 Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финасиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи. Ненаплатливите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базират на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

3.10 Финансиски инструменти

Недеривативни финансиски средства Недеривативните финансиски средства ги вклучуваат вложувањата во сопственички инструменти, побарувањата од купувачи и други побарувања и парични средства и парични еквиваленти. Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога и само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Заеми и побарувања Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средства. Последовално на почетното признавање, заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување. Заемите и побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања.

Финансиски средства расположливи за продажба Финансиски средства расположливи за продажба се недеривативни финансиски средства одредени како расположливи за продажба кои не се класификувани во претходните категории. Вложувањата на Друштвото во сопственички хартии од вредноста се класификуваат како финансиски средства расположливи за продажба. Последователно на почетното признавање, тие се мерат според објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен исправката на вредноста се признаваат во останата сеопфатна добивка и се презентирани во резерва за објективна вредност во капиталот. Кога вложувањето се депризнава, кумулативната добивка или загуба од останата сеопфатна добивка се пренесува во добивка или загуба.

Било кој инструмент класификуван како финансиско средство расположливо за продажба за кој нема пазарна цена на активен пазар и чија објективна вредност не може да се измери веродостојно е прикажан според набавна вредност вклучувајќи ги трансакционите трошоци, намалена за загуба поради обезбедување.

3.11 Залихи

Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена, односно цена на чинење на готовите производи, но не повисока од нето реализиционата вредност. Нето реализиционата вредност е проценета пазарна вредност на залихите намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.12 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, чековите, мениците, како и депозитите на денарските средства на

трансакциските сметки на Друштвото кои се водат кај деловните банки и денарската противвредност на девизните средства на девизните сметки.

3.13 Капитал

Основна главнина Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

Обични акции Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка од капиталот.

Откупени сопствени акции Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (нровизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл.) согласно одредбите на домашната законска регулатива во РСМ, пред сè Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

Законски резерви Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби од домашната законска регулатива во РСМ (Закон за трговските друштва) и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 1/10 од капиталот на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со предходна одлука на органот на управување.

Статутарни резерви Статутарни резерви се резервите кои се формираат во согласност со Статутот на Друштвото, како што се резервите за одржување на финансиската стабилност на друштвото, за развојни активности и слично, резерви за реструктурирање, резерви за покривање на загуба.

Останати резерви Како останати резерви се проценуваат резервите издвоени за награди и други резерви кои не можат да се класифицираат како законски или статутарни резерви, како и резервите за реинвестирање издвоени од добивката.

Ревалоризациона резерва Ревалоризационата резерва е формирана врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесенето во точка 2.2 *Основни сметководствени методи* од овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.14 Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите во евиденцијата на Друштвото се искажуваат според номиналната вредност на обврската.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.15 Обврски за кредити и други позајмици

Обврските за долгорочните и краткорочните кредити почетно се евидентираат според нето примените средства. Сите износи од кредитните обврски кои доспеваат за плаќање во рок од 12 месеци од датата под која се изготвуваат финансиските извештаи се класифицираат како тековни обврски.

Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на денарот на денот на извештајот за финасиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

Недеривативни финансиски обврски Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот. Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финанските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба, кога и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Недеривативните финансиски обврски на Друштвото вклучуваат обврски по кредити и обврски кон добавувачи и други обврски.

Ваквите финансиски обврски почетно се признаени по објективна вредност плус трансакционите трошоци. Последователно на почетното признавање овие финансиски обврски се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

3.16 Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

3.17 Обврски за даноци

Даночите се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија. Најзначајни се данокот на добивка, данокот на додадена вредност и данокот на личен доход.

Данок на добивка Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка, на основа од остварената добивка коригирана за непризнати ставки на расходи за даночни цели, со користење на даночни олеснувања и ослободување во согласност со Законот за данокот на добивка.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходните години. Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

Данок на додадена вредност Данокот на додадена вредност се искажува во нето износ, како даночна обврска или даночно побарување, кое произлегува по нетирањето на обврската за данок на додадена вредност искажана во излезните фактури и побарувањето за данок на додадена вредност врз основа на користење влезно даночно исполнување искажано во влезните фактури.

Данок на личен доход Данокот на личен доход се плаќа при исплатите на физички лица, вклучувајќи ги и платите на вработените. Со обврската за данок на личен доход се товарат истите расходи кои се товарени со нето обврската кон физичките лица.

3.18 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки или загуби кои

произлегуваат од курсните разлики признаени се како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.19 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во Финансискиот извештаи за годината што завршува на 31. декември 2024 година се следните:

Валута	31. декември 2024 година	31. декември 2023 година
1 €	61,4950 денари	61,4950 денари
1 \$	58,8807 денари	55,6516 денари
1 GBP	74,1350 денари	70,7612 денари

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние субјекти со кои една страна има воспоставено таков деловен однос кој може да влијае на личните интереси на некоја од страните. Поврзаните субјекти може да бидат: страни во нивна сопственост, сопствениците, раководството и членови на нивните непосредни семејства. Трансакциите со поврзани субјекти се евидентираат одделно од трансакциите со трети субјекти.

3.21 Настаните по датумот на известувањето

Настаните кои имаат влијание на информациите за тековната година, а се случиле по завршувањето на годината, се рефлектираат во финансиските извештаи за годината. Кога материјално значајни настани се случуваат по завршетокот на годината, а за истите не може да се извршат корекции во финансиските извештаи, се обелоденуваат во објаснувачките белешки.

3.22 Промена на сметководствени политики- корекции од промените

Доколку поради промена на сметководствените политики за тековната година настанат ефекти во однос на проценките во извештајот за финасиската состојба или износите признаени во извештајот за сеопфатната добивка, разликите се обелоденуваат во финансиските извештаи.

3.23 Користи за вработените

Согласно националното законодавство на Република Северна Македонија во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнини при пензионирање на своите вработени. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани користи. Друштвото има законска обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. По исплатата на придонесите за пензиско осигурување Друштвото нема идна обврска по овој основ. Придонесите се евидентираат како користи на вработените во извештајот за сеопфатната добивка во моментот на нивно доспевање.

На вработените кои се отпуштани како “технолошки вишок” или доброволно им престанал работниот однос во Друштвото, им се исплаќа паричен надомест. Надоместот за “технолошки вишок” се евидентира врз основа на настанат доброволен прекин на работниот однос, доставена и прифатена понуда од страна

на вработениот за доброволен прекин на работен однос. Стекнатото право на исплата како резултат на “технолошки вишок” или на основ на доброволен престанок на работниот однос, се евидентира како краткорочна обврска.

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите. Друштвото признава резервирање за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Во согласност со македонската законската регулатива Друштвото исплаќа јубилејни награди во согласност со критериумите утврдени во колективниот договор на Друштвото. Друштвото искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените за јубилејни награди. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност.

План за дефинирани користи преставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период. Друштвото признава добивка и загуба како резултат на исплата на дефинирап план за користи во моментот на реализација. Добивката или загубата како резултат на исплатата на дефинираниот план за користи преставува разликата помеѓу сегашната вредност на обврската за дефинираниот план за користи исплатена согласно определениот датум на исплата и износот на исплатата вклучувајќи ги сите плаќања во врска со конкретната исплата направени директно од страна на Друштвото.

3.24 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот на финансиска состојба кога Друштвото има сегашна законска или изведена обврска како резултат на минат настан, веројатно е дека ќе се бара одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Доколку ефектот е материјален, резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарии проценки на временската вредност и оние ризици, специфични за обврската.

Резервирања за реструктурирање или тужби против Друштвото се признаваат кога постои законска или судска обврска како резултат на минат настан и кога износот на надоместот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирања не се вршат за идни загуби од работењето. Резервирањата се евидентираат според

нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување на обврската.

3.25 Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или не случување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.26 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото води сметка за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци, вклучувајќи го сервисирањето на финансиските обврски. Друштвото ја обезбедува ликвидноста во непредвидливи околности преку одобрени лимити, револвинг кредити, заеми и слично.

3.27 Пазарен ризик

Друштвото прави сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичните промени на деловните односи, применливи на ризикот врз добивката или загубата и основната главнина. Целта на Друштвото е да го сведе на минимум нивото на пазарниот ризик во поглед на денарот (со вклучување на т.н.валута клаузула), но не се користат други финансиски инструменти.

Ризик од промени на курсевите Друштвото влегува во трансакции со странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флуктуации на странските валути.

Ризик од промени на цените Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

3.28 Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на Друштвото, ретроактивно согласно законските одредби во Република Северна

Македонија. Менаџментот нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.29 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на физички лица во земјата. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.30 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да ги намали.

3.31 Утврдување на објективна вредност

Финансиските средства и обврски ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финасиската состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се утврдува врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финасиската состојба.

3.32 Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции, кои се состојат од конвертибилни обврзници и опции овозможени за вработените.

БЕЛЕШКА 4 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

4.1 Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење но пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, но со оглед на тоа дека засега нема кредитна задолженост таква анализа не е применлива.

4.2 Ризик од девизни валути

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

4.3 Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни станки. Друштвото со состојба на 31.12.2024 година нема каматоносни побарувања или обврски, па според тоа не е изложено на ризик од промена на каматните стапки.

4.4 Ликвидносен ризик

Рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото според нивната доспеаност на ден 31. декември 2023 и 2024 година е следнава:

средства/обврски 2023 г.	доспева			Вкупно
	до 3 месеци	над 3 до 12 м.	над 12 мес.	
парични средства	2.421			2.421
побарувања од купувачите	2.541			2.541
останати побарувања	3.825			3.825
дадени позајмици				0
вложувања			74	74
пари, вложувања и побарувања	8.787	0	74	8.861
обврски према добавувачите	3.996			3.996
обврски по кредити				0
останати обврски	173			173
вкупно обврски	4.169	0	0	4.169
ликвидност	2,11		0,00	2,13

средства/обврски 2024 г.	д о с п е в а			Вкупно
	до 3 месеци	над 3 до 12 м.	над 12 мес.	
парични средства	3.931			3.931
побарувања од купувачите	1.968			1.968
останати побарувања	4.071			4.071
дадени позајмици				0
вложувања			74	74
пари, вложувања и побарувања	9.970	0	74	10.044
обврски према добавувачите	7.579			7.579
обврски по кредити				0
останати обврски	193			193
вкупно обврски	7.772	0	0	7.772
ликвидност	1,28		0,00	1,29

4.5 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик поради неможноста на купувачите да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од мал број на поединечни салда на побарувања од осигурителните компании и голем број на мали износи на побарувања од физички лица за неуплатени рати за премии. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Друштвото не води евиденција за старосната структура на доспеаните побарувања.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на секој купувач.

Друштвото врши продажба на осигурителни полиси на физички лица и правни лица. Наплатата од правните лица ја вршат осигурителните компании за чија сметка Друштвото продава полиси.

Друштвото утврдува резервирање за загуби кои преставуваат негова проценка за настанатите загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања. Оваа резервација ја сочинуваат специфични делови на загубата кои се однесуваат на поодделно значителна изложеност.

БЕЛЕШКА 5. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

5.1 Деловни сегменти

Приходите остварени во 2024 година не се поделени по сегменти поради тоа што Друштвото во 2024 година целокупниот приход го остварува од основната дејност.

5.2 Географски сегменти

Работењето прикажано во овие посебни финансиски извештаи го опфаќа работењето само на територија на Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКА 6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

о п и с	2024 г.	2023 г.
приходи од брокеража	13.435	13.717
в к у п н о	13.435	13.717

Од вкупните приходи износот од 13.435 илјади денари се од брокеража добиена од осигурителните компании по основ на продажба на осигурителни полиси.

Поодделно по друштва за осигурување остварени се следниве приходи:

ОСИГУРИТЕЛНО ДРУШТВО	2024 година	број на договори	премија	Реализирана провиз.	Пресметана провиз.	Реализир. провизија 2023
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ – неживот		6.123	32.214	8.778	8.941	10.459
ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ		1.964	12.232	4.016	3.670	2.914
ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД		146	1.306	248	128	65
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ		26	138	38	34	52
ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП		93	409	105	113	93
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ - живот		3	409	35	33	56
САВА ОСИГУРУВАЊЕ АД		91	210	48	53	67
ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА		88	754	69	65	34
ГРАВЕ – неживот		40	150	45	45	43
ЕУРОЛИНК		26	118	7	10	13
АДОР МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ-ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП		55	205	51	45	24
ВКУПНО		8.655	48.145	13.440	13.137	13.820

*разликата помеѓу износот на брокеражата во двете табели е поради заокружувањето во 000 МКД во табелата со единечните износи по осигурителни компании

БЕЛЕШКА 7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

о п и с	2024 г.	2023 г.
останати приходи	98	137
в к у п н о	98	137

БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

8.1 Потрошени материјали

о п и с	2024 г.	2023 г.
потрошени канцелариски материјали и мат.за чистење	55	88
потрошена електрична енергија	39	32
вкупно материјални трошоци	94	120

8.2 Услуги со карактер на материјални трошоци

о п и с	2024 г.	2023 г.
ПТТ услуги и интернет	128	110
наем на деловен простор	6.834	6.665
останати услуги	1	17
в к у п н о	6.963	6.792

Со учество од 62,81% во вкупните оперативни расходи, расходот за наем на деловниот простор е најзначајниот расход во Извештајот за сеопфатната добивка. Друштвото користи деловен простор под наем за седиштето во Гевгелија и четирите подружници:

подружница	закуподавач	износ 000 мкд
дирекција Гевгелија	Танева Елица	120
бр.1 Кочани	Кузе 2000 ДООЕЛ	1.762
бр.2 Винаца	Ликеј ДОО	2.508
бр.3 Делчево	Ликеј Делвин ДОО	72
бр. 4 Велес	Будо Моторс	2.372
Вкупно:		6.834

БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕПИТЕ

о п и с	2024 г.	2023 г.
нето плати и надоместоци	1.510	1.562
данок, социјално и пензиско осигурување	762	809
други лични примања	83	83
в к у п п о	2.355	2.454

Бруто платите на вработените учествуваат со 21% во вкупните оперативни трошоци, 21% во 2023 година, а се признаваат врз основа на извршена работа за време на пресметковниот период. Пресметките на платите се изготвуваат месечно.

БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

о п и с	2024 г.	2023 г.
трошоци за репрезентација и спонзорства	75	24
банкарски услуги и трошоци за платен промет	275	266
даноци кои не зависат од резултатот	30	16
останати трошоци на работењето	1.089	1.663
в к у п н о	1.469	1.969

Останатите оперативни расходи учествуваат со 13,5% во вкупните оперативни трошоци, 17,3% во 2023 година.

БЕЛЕШКА 11. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

о п и с	2024 г.	2023 г.
останати финансиски приходи	697	444
расходи за камати и курсни разлики	0	-1
нето финапсиски приходи (расходи)	697	443

БЕЛЕШКА 12. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА И ДАНОК ПА ДОБИВКАТА

о п и с	2024 г.	2023 г.
добивка пред оданочување	3.349	2.962
данок на добивка	-272	-252
нето добивка (загуба)	3.077	2.710
останата сеопфатна добивка (загуба)	0	0
вкупна сеопфатна добивка (загуба)	3.077	2.710

За пресметковниот нериод Друштвото има остварено добивка од работењето во износ од 3.348.530 денари. Согласно домашната законска регулатива од оданочувањето во Република Северна Македонија, според која даночната основица се пресметува во висина на остварениот резултат коригиран за трошоците кои не се признаваат за даночни цели и искористени даночни олеснувања, утврдена е обврска за данок на добивка во износ од 271.966 денари, така да добивката за 2024 година изнесува 3.076.564 денари, за 2023 година 2.709.922 денари.

12.1 Данок на добивка

о п и с	2024 г.	2023 г.
добивка (загуба) пред оданочување	3.349	2.962
репрезентација	68	0
дивиденди оставрени со учество во капитал во друг даночен обврзник	-699	-444
даночна основа	2.718	2.518
данок на добивка 10%	272	252
други даночни ослободувања		
данок на добивка за годината	272	252
ефективна даночна стапка %	8,12	8,50

12.2 Дивиденда

Добивката за 2024 година сеуште не е распределена и таа распределба ќе има одраз во финансиските извештаи за 2025 година. Во текот на 2024 година исплатена е дивиденда во износ од 2.710 илјади денари, што изнесува 5.419,84 денари по акција.

12.3 Заработувачка по акција

Основната заработувачка по акција се утврдува како количник од нето добивката расположива за распределба, намалена за дивидендата која им припаѓа на приоритетните акции, и пондерираниот просечен број на запишани и издадени акции во текот на годината.

Со состојба на 31 декември 2024 Друштвото не поседува сопствени акции (2023 година 0 сопствени акции).

Основната заработувачка по акција се утврдува како количник од нето добивката расположива за распределба, намалена за дивидендата која им припаѓа на приоритетните акции, и пондерираниот просечен број на запишани и издадени акции во текот на годината. Друштвото има издадено 500 обични акции.

о п и с	(во денари)	2024 г.	2023 г.
нето добивка расположива за распределба		3.076.564	2.709.922
дивиденда на приоритетни акции		0	0
коригирана нето добивка		3.076.564	2.709.922
издадени обични акции		500	500
откупени сопствени акции, состојба на 01.01....		0	0
откупени сопствени акции во годината (пондерирано месечно)		0	0
пондериран просечен број на обични акции		500	500
основна заработувачка по акција		6.153,13	5.419,84

Со оглед на фактот дека Друштвото нема издадено конвертибилни приоритетни акции или други вакви инструменти, не се пресметува разводната заработувачка по акција.

БЕЛЕШКА 13. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

13.1 Недвижности, ностројки и опрема

о п и с	опрема	алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел	вкупно
<i>набавна вредност</i>			
состојба на 01.01.2023	0	180	180
зголемување (набавки) во 2023	0	0	0
намалување (продажба, пренос)	0	0	0
состојба на 31.12.2023	0	180	180
<i>исправка на вредноста</i>			
состојба на 01.01.2023	0	180	180
амортизација за 2023 година	0	0	0
намалување на исправката	0	0	0
состојба на 31.12.2023	0	180	180
<i>сегашна вредност на 31.12.2022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>сегашна вредност на 31.12.2023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

о п и с	опрема	алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел	вкупно
<i>набавна вредност</i>			
состојба на 01.01.2024	0	180	180
зголемување (набавки) во 2024	0	0	0
намалување (продажба, пренос)	0	0	0
состојба на 31.12.2024	0	180	180
<i>исправка на вредноста</i>			
состојба на 01.01.2024	0	180	180
амортизација за 2024 година	0	0	0
намалување на исправката	0	0	0
состојба на 31.12.2024	0	180	180
<i>сегашна вредност на 31.12.2023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>сегашна вредност на 31.12.2024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

БЕЛЕШКА 14. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖНИ ДРУШТВА

назив	% сопств.	2024 г.	2023 г.
БУДО МОТОРС ДОО Велес	24,00	74	74
в к у п н о		74	74

БЕЛЕШКА 15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

о п и с	2024 г.	2023 г.
побарувања од купувачите во земјата	1.968	2.541
в к у п н о	1.968	2.541

Како побарувања од купувачите проценети се побарувањата од осигурителните компании за ненаплатена брокеража. Нјазначајно е побарувањето од Кроација осигурување, со која компанија е остварен најзначајниот промет.

БЕЛЕШКА 16. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

о п и с	2024 г.	2023 г.
побарувања за даноци и придонеси	22	137
останати побарувања од вработени	4.049	3.688
в к у п н о	4.071	3.825

Како останати побарувања од вработените проценети се ненаплатените побарувања по издадени полиси на физички лица, а задолжувањата кногководствено се водат по подружници.

БЕЛЕШКА 17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

о п и с	2024 г.	2023 г.
трансакциски сметки - денарски	3.931	2.421
в к у п н о	3.931	2.421

Друштвото има два вида на денарски трансакциски сметки. Наменски сметки за наплата на полисите и средствата од тие сметки се пренесуваат исклучиво до осигурителните компании и нема исплати по други основи. Редовни сметки кои се

за наплата на приходите по основ на брокеража и исплата на трошоците од работењето, односно за функционирање на Друштвото.

Друштвото во 2024 година платниот промет го обавува преку трансакциски сметки отворени кај Стопанска банка АД Скопје, Халк банка АД Скопје и Комерцијална банка АД Скопје.

БЕЛЕШКА 18. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

о п и с	2024 г.	2023 г.
Останати активни временски разграничувања	4.555	1.768
в к у п н о	4.555	1.768

Како временски разграничувања е евидентирапа разликата помеѓу издадаените полиси и примените фактури од осигурителните компании.

БЕЛЕШКА 19. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

о п и с	2024 г.	2023 г.
запишан уплатен капитал	3.083	3.083
законски, статутарни и останати резерви	382	382
акумулирана добивка	285	285
нераспоредена добивка (загуба) за годината	3.077	2.710
в к у п н о	6.827	6.460

19.1 Акционерски капитал

о п и с	број на акции			
	обични	приоритетни	сопствени	нето во оптек
состојба 01.01.2023 година	500	0	0	500
нова емисија на акции во 2023 година	0	0	0	0
откуп на сопствени акции во 2023 г.	0	0	0	0
продажба на сопствени акции во 2023 г.	0	0	0	0
состојба на 31.12.2023 година	500	0	0	500
нова емисија на акции во 2024 година	0	0	0	0
откуп на сопствени акции во 2024 г.	0	0	0	0
продажба на сопствени акции во 2024 г.	0	0	0	0
состојба на 31.12.2024 година	500	0	0	500

Друштвото е запишано во трговскиот регистар со капитал од 50.000 евра. Во висина на овој капитал издадени се 500 обични акции во вредност од по 100 евра за 1 акција.

Над 5% од обичните акции со право на глас поседуваат:

о п и с	2024 година		2023 година	
	број акции	% учество	број акции	% учество
Благој Марковски	125	25,00	125	25,00
Јован Танев	250	50,00	250	50,00
Надица Марковска	125	25,00	125	25,00
в к у п н о	500	100,00	500	100,00

Наташа Танева член на Одборот на директори не поседува акции и нема учество во основната главнина на Друштвото.

Членот на Одборот на директори Јован Танев поседува 250 акции што е 50% учество во основната главнина на Друштвото. Членот на Одборот на директори Надица (Марковска) Ристова поседува 125 акции што е 25% учество во основната главнина на Друштвото.

19.2 Резерви

о п и с	ревалор. резерви	РЕЗЕРВИ		
		законски	статутарни	останати
состојба 01.01.2023 година	0	382	0	0
зголемување во 2023 година	0	0	0	0
намалување во 2023 година	0	0	0	0
состојба на 31.12.2023 година	0	382	0	0
зголемување во 2024 година	0	0	0	0
намалување во 2024 година	0	0	0	0
состојба на 31.12.2024 година	0	382	0	0

20. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

о п и с	2024 г.	2023 г.
добавувачи во земјата	7.579	3.996
в к у п н о	7.579	3.996

Најзначајни се обврските према осигурителните компании Кроација осигурување-неживот и Евроинс осигурување.

21. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

о п и с	2024 г.	2023 г.
обврски за даноци, придонеси и други давачки	69	66
обврски према вработените	124	107
в к у п п о	193	173

22. НОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

22.1 Земени банкарски гаранции

Друштвото не користи банкарски гаранции.

22.2 Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото нема дадено хипотека на својот имот како обезбедување на плаќањата.

22.3 Судски спорови

За наплата на побарувањата Друштвото има поведено 78 постапки за присилна наплата во вкупен номинален износ од 490 илјади денари. Проценка е дека овие побарувања ќе бидат наплатени.

23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Поврзани страни со Друштвото се:

- мнозинските акционери
- клучен менаџерски персонал
- друштва поврзани со клучниот менаџерски персонал и мнозинските акционери

Поврзани страни со Друштвото се:

- акционерите со значително учество Јован Танев, Надица Марковска и Благој Марковски
- клучен менаџерски персонал, извршниот член на Одборот на директори Наташа Танева и неизвршните членови Јован Танев и Надица Марковска кои се и акционери во Друштвото
- Цокер - РИ Бугарија сопственост на мнозинскиот акционер и член на ОД Јован Танев
- Цокер ДООЕЛ Фурка сопственост на мнозинскиот акционер и член на ОД Јован Танев

Освен исплата на плата за извршниот член на Одборот на директори, други трансакции со поврзаните субјекти нема.

24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот под кој се составени овие финансиски извештаи не се случиле материјално значајни настани кои би требало да бидат прикажани во финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2024 ГОДИНА

Осигурителното брокерско друштво е основано на ден 28.01.2016 год.

Осигурителното брокерско друштво работи под целосниот назив:

- *Акционерско Осигурително брокерско друштво ЦОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија Осигурително брокерско друштво*
- *Скритен назви на осигурителното брокерско друштво гласи*
- *ЦОКЕР ИНС БРОКЕР АД ГЕВГЕЛИЈА*

Седиштето на Осигурително брокерско друштво ЦОКЕР ИНС БРОКЕР АД ГЕВГЕЛИЈА се наоѓа на:

- *Бул.Гевгелија бр.2, Гевгелија, Република Македонија.*

Предмет на работење на друштвото се осигурително брокерски работи.

- *Основна дејност на друштвото е:*
- *66.22 - дејности на застапување во осигурување и осигурителни посредници.*

Основната дејност друштвото ја врши преку осигурителни брокери кои поседуваат соодветна лиценца за осигурителен брокер. Друштвото има вработено 4 лиценцирани осигурителни брокери и 2 административни работници.

Друштвото во 2024 год поседува пет подажни места

1. *Продажно место Велес*
2. *Продажно место Делчево*
3. *Продажно место Кочани*
4. *Продажно место Веница*
5. *Продажно место Гевгелија*

Осигурително брокерско друштво ЦОКЕР ИНС БРОКЕР АД ГЕВГЕЛИЈА има своји жиро-сметка во Стопанска Банка АД Скопје една наменета за уплата на дневниот пазар 200002980399876 и друга за брокеража 200002979393113 и сметка во Комерцијална Банка АД Скопје основна сметка 300100000068028 и наменска сметка 300100000068125 за уплата на дневен пазар и во Халк Банка една наменета за уплата на дневниот пазар 270070980490288 и друга за брокеража 270070980490191.

Ред. бр	Име и презиме на акционерот	Адреса на живеење	Број на акции	Номинална вредност на акции	Процент на учество во акционерски капитал
1	Јован Танев	с.Фурка Дојран	250	100	50
2	Марковски Благој	ул.Струмичка бр. 1 Штип	125	100	25
3	Надица Ристова	ул.Илинденска бр.5 Кочани	125	100	25

За членови на одборот на директори на друштвото, оснивачите - акционерите ги назначуваат:

1. НАТАША ТАНЕВА од Фурка со стан на ул.Македонија бр.34А
2. ЈОВАН ТАНЕВ од Фурка со стан на ул. ул.Македонија бр.34А
3. НАДИЦА РИСТОВА од Штип со стан на ул.Илинденска бр.5
Кочани.

Друштвото во текот на 2024 и заклучно со 31.12.2024 година има направено вкупно т.е продадено 8654 полиси 47.801.167,00 полисирана премија .

Годината ја завршивме со добивка нето од 3 076 564 денари добивка пред оданочување 3 348 530, со приход од работење 13 532 427 и финансиски приходи од 696 811 во текот на 2024 година остварени се приходи од брокеража во износ од 13

434 872 илјади денари .

Расходи од работење 10 880 698 најголем трошок во изминатата година се трошокот за наемнина се 6 834 264 и платата на вработените 2 355 154.

Исплатена дивиденда за 2023 год. во 2024 год во износ 2 710 189 износ на акционерите .

Надоместоци на раководството, не се исплаќа освен исплата на плата за извршниот член на Одборот на директори, други исплати нема.

Извршен член на ОД,
Наташа Танева



ЕМБС: 07098049

Целосно име: Акционерско Осигурително брокерско друштво ЦОКЕР

ИНС БРОКЕР Гевгелија

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	73.793,00			73.793,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	73.793,00			73.793,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	73.793,00			73.793,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	9.970.412,00			8.787.239,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	6.039.012,00			6.366.532,00
47	-- Побарувања од купувачи	1.967.915,00			2.540.970,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	22.386,00			137.352,00
50	-- Побарувања од вработените	4.048.711,00			3.688.210,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.931.400,00			2.420.707,00
60	-- Парични средства	3.931.400,00			2.420.707,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	4.555.228,00			1.768.248,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	14.599.433,00			10.629.280,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	6.826.873,00			6.460.230,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.083.502,00			3.083.502,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	381.929,00			381.929,00
72	-- Законски резерви	381.929,00			381.929,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	284.878,00			284.877,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.076.564,00			2.709.922,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	7.772.560,00			4.169.050,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	7.772.560,00			4.169.050,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	7.579.447,00			3.996.260,00

99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	65.760,00			58.988,00
100	-- Обврски кон вработените	123.508,00			107.369,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.845,00			6.433,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	14.599.433,00			10.629.280,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	13.537.477,00			13.853.560,00
202	-- Приходи од продажба	13.434.872,00			13.717.209,00
203	-- Останати приходи	97.555,00			136.351,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	10.880.698,00			11.335.234,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	93.955,00			119.694,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.962.598,00			6.791.702,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.468.991,00			1.969.348,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2.355.154,00			2.454.490,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.509.321,00			1.561.713,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	126.369,00			137.147,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	636.131,00			672.741,00
217	-- Останати трошоци за вработените	83.333,00			82.889,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	696.811,00			443.922,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	696.811,00			443.922,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	696.811,00			443.922,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	10,00			548,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	10,00			548,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	3.348.530,00			2.961.700,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	3.348.530,00			2.961.700,00
252	-- Данок на добивка	271.966,00			251.778,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	3.076.564,00			2.709.922,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	6,00			7,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	3.076.564,00			2.709.922,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	3.076.564,00			2.709.922,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	3.076.564,00			2.709.922,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	3.083.502,00			3.083.502,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	13.434.872,00			13.717.209,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	13.434.872,00			13.717.209,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	13.434.872,00			13.717.209,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	555,00			69.611,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	93.955,00			119.694,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	55.402,00			88.181,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	127.334,00			110.373,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6.834.264,00			6.665.399,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)				6.665.399,00
688	-- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)				6.665.399,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	83.333,00			82.889,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)				13.240,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	75.490,00			10.940,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	274.879,00			266.454,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	30.244,00			16.400,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.088.378,00			1.662.314,00
721	-- Исплатени дивиденди				3.250.000,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6,00			7,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	5,00			5,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

		за тековна година	
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	14.229.238,00	

Потпишано од:

Jovan Tanev

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.